



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

Sluzben. vesnik. Socij. Repub.
Makedonije

Skopje
p. fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрваткосрпски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издања 101-13-602-32 за огласи 101-13-602-31.

Среда, 20 јануари 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 3

ГОД. XXI

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплата за 1965 година изнесува 2.500.— дин., а за странство 3.500.— динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661. Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

13.

Врз основа на членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/61, 6/62, 11/62 и 4/63), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Тарифата за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 46/62, 51/62, 53/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/63, 20/63, 23/63, 30/63, 44/63, 51/63, 52/63, 7/64, 10/64, 13/64, 24/64, 29/64, 30/64, 31/64, 48/64, 50/64 и 1/65) во делот II од Тарифата се вршат следните измени и дополненија:

1) во тар. број 1 точката 4 се брише.

Во забелешката 2 текстот под а) се менува и гласи:

„а) на промет на авионски бензин кој се употребува за погон на авионски мотори. Пуштањето во промет на овој бензин за погон на други мотори, освен авионските, подлежи на данок според точ. 1 до 3 од овој тар. број а според октанскиот број;“;

2) тар. број 21 се менува и гласи:

„21 Ваги од сите видови и тегови:

1) со осетливост над 5 сантиграма до 20 килограма — — — — — 20%“;

2) со осетливост над 5 сантиграма и над 20 килограма — — — — — 5%“;

3) во тар. број 34 точката 1 под б) се менува и гласи:

„б) други патнички автомобили:

— од вредност до 2,300.000 динари — 5%“;

— од вредност од 2,301.000 до 3,200.000 динари — — — — — 15%“;

— од вредност од 3,201.000 до 6,000.000 динари — — — — — 35%“;

— од вредност од 6,001.000 до 10,000.000 динари — — — — — 50%“;

— од вредност над 10,001.000 динари — — — — — 60%“;

4) во тар. број 36 по зборот: „справи“ се бришат запирката и зборовите: „освен земјоделскиот алат“;

5) тар. број 40 се брише;

6) во тар. број 44 наменувањето во точката 2 се менува и гласи:

„2) Жици за намотки (динамо и лак-жици) изолирани со разни материјали; кабелски гарнитуре за спојување доводни кабли; прибор за слободни водови и кабли — — 13%“;

7) во тар. број 45 забелешката се брише;

8) кон тар. број 46 се додава забелешка, која гласи:

„Забелешка: Производите од овој тар. број не подлежат на плаќање данок на промет, ако нив непосредно од производителот ги купуваат индустриски претпријатија — производители на автомобили и други моторни возила — заради вградување во автомобили и други моторни возила“;

9) во тар. број 47 точката 1 се менува и гласи:

„1) електрични апарати за греење:

а) греалки од сите видови и радијатори со вода и масло, калорифери и сл. — 25%“;

б) електрични перници и кебиња — — 20%“;

10) тар. број 61 се менува и гласи:

„61 Суровини за производство на пластични материи: прав, гранулат, брикет, емулзи и други облици на пластични материи: P.V.C. емулзионен, P.V. ацетат, P.V.C. суспензионен, P.V.C. специјално стабилизирани, полиетилен од висок и низок притисок, полипропилен, полистирол, поликарбонати, полиамиди, акрилати, полиестер смоли и други смоли на база на пластични материи, бакелит, галалит, целулоза ацетат, целулоид, целофан, безалкаличен стаклен мат, безалкалично стаклено платно, безалкаличен ровинг, алкалична стаклена волна и други поликондензати, полимеризати и мономери — — — — —“

Забелешка: На смолите на база на пластични материи што се преработуваат во други производи, освен во производи наведени во тар. бр. 62 и 63 од овој дел на Тарифата, данокот при пуштање во промет на готов производ се плаќа по стопата определена за тој производ. На смолите што се пуштаат во промет со повеќе од 50% растварачи, а се наменети за преработка во бои, лакови, премази и сл., данокот се плаќа според тар. број 64 од овој дел на Тарифата.“;

11) тар. број 62 се менува и гласи:

„62 Примарни производи од пластични материи:

1) тврди цевки, црева, плочи, па и сечени во определени димензии (без оглед на видот на суровината, па и од вулкан фибери) — — — — —“

2) профили, бужир-цевки, флексибилни цевки, сите видови фолии, па и со подлога од друг материјал (без оглед на видот на суровината, па и од вулкан фибери) — — — — —“

Забелешка: На прометот на поликолори како финален производ се плаќа данок според тар. број 64 од овој дел на Тарифата.“;

12) тар. број 63 се менува и гласи:

„63 Производи добиени со преработка на пластични маси:

1) амбалажа, извлекувана, дувана, бризгана (одвоива и неодвоива), од каширани материјали со и без печат, без оглед на видот на суровините и материјалите, вклучиво и целофанот — — — — — 5%“;

2) опрема и уреди за индустријата: готови производи (хлоринатори, вентилатори, пумпи, галвански садови, индустриски са-

дови од разни видови); заштитна опрема (шлемови, очила, нараквизи, чизми, облека, престилка и др.) обработена според прописите за хигиенско-техничката заштита — се без оглед на видот на суровините, па и во врска со други материјали — — — — —

3) производи за градежништвото и за потрошувачка: полиестер покривни плочи (бранести, рамни, па и сечени), тепих, подолит, виназ, виналит, топли подови, плочи и плочки за облагање сидови, изолациони плочи од пенливи пластични маси и од стиропор, санитарни садови и уреди (кади, мијалници, сифони, клозетски шољи, резервоари за вода, вентилациски решетки и сл.), градежни окови и прибор (окови за мебел и други окови и прибор), инсталационен материјал наведен во точката 1 на тар. број 45 од овој дел на Тарифата, инсталациони цевки — се без оглед на видот на суровината и материјалот со кои е комбинирана пластичната маса — — — — —

4) опрема за земјоделството: покривки за земјоделски култури од сите дебелини и димензии, без оглед на видот на суровината — — — — —

5) санитарски производи: вештачки заби, очи и други протези; производи за трансфузија на крв и систем за вештачко оплодување — — — — —

6) детски обувки и играчки од сите видови, без оглед на видот на суровината — — — — —

7) училишен, цртачки пишувачки и канцелариски прибор од сите видови, без оглед на видот на суровината — — — — —

8) обувки од сите видови, освен детските обувки, без оглед на начинот на изработката и суровината, па и каширани — — — — —

9) други готови производи добиени со преработка на пластични маси: копчиња и шноли од сите видови и големини, рамки за очила од сите видови, прибор за јадење; цвеќе и предмети за личен украс од сите видови и големини, предмети за надувување; конфекција; галантерија: чамци; кукли за излози и слични производи. други производи за домаќинство, за лична хигиена и за тоалета; и други производи — се без оглед на видот на суровината — — — — —

Забелешка

1) За готовите обликувани делови од пластични материји што служат за вградување во разни индустриски производи, а на чии промет не е посебно предвидено плаќање данок, важат одредбите од општата забелешка 2 кон овој дел од Тарифата. На такви делови не се плаќа данок ако под условите од општата забелешка 6 кон овој дел на Тарифата му се продаваат заради вградување на производител на финални производи. Ако овие делови им се продаваат на други купувачи, данокот на тие делови се плаќа по даночната стопа која е пропишана за финален производ (делови за радио-апарати, телевизори, фрижидери и за други електрични апарати; делови за автомобили, делови за акумулатори и за други производи; затворачи од сите видови; делови за индустријата на обувки како што се петици, гленкови, флекуци, фонови и сл.; кадеми, вретена и сл., штици за WC; леани делови за индустријата од сите облици и димензии и сл.).

2) Данокот на промет на хемиски моливи, патент-моливи и налив-пера се плаќа според тар. број 27 од овој дел на Тарифата.

3) Не се плаќа данок на промет на синтетички лепила.“;

13) тар. број 67 се брише;

14) во тар. број 68 во забелешката по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Не се плаќа данок според овој тар. број на редестилирана вода во ампули.“;

15) тар. број 74 се менува и гласи:

„74 Природни смоли и восоци и смесови од природни и вештачки смоли и восоци — — — — — 20%“

Забелешка: Не се плаќа данок според овој тар. број на промет на пчелин восок, колофонии и сега alba.“;

16) во тар. број 76 зборовите: „коскено брашно“ се бришат;

17) во тар. број 80, на крајот на списокот на производите што се изземени од данок, по зборовите: „амонијачна вода“ се ставаат точка и запирка и се додаваат следните производи:

„аргон и други благородни гасови; волман — соли;

ацетон хемиски чист и технички;

ацетофенон;

алфаметил стирол;

додецил бензол сулфонат;

тетрамер пропилен;

сите видови фосфати и фосфорна киселина;

железни оксиди;

сулфат на железо;

натриум нитрат;

калиумови и натриумови соли;

цинк и магнезиум хлориди;

желатин;“;

18) во тар. број 88, во наменувањето зборовите: „ацетон хемиски чист и технички“ се бришат;

19) тар. број 91 се менува и гласи:

„91 Обвивна хартија и ломпспак:

1) обвивна хартија:

а) која содржи околу 50% целулоза — — — — — 8%

б) која содржи над 50% целулоза — — — — — 5%

2) ломпспак — — — — — 12%“

Забелешка: Не се плаќа данок според овој тар. број на хартија од полухемиска целулоза, ако се употребува за производство на бранеста картонска амбалажа“;

20) во тар. број 92 забелешката се менува и гласи:

„Данок според овој тар. број не се плаќа на кабл на трон-хартија која се употребува за производство на кабели, на кондензаторска хартија за потребите на електроиндустријата и на крафтлајнер кој се употребува за производство на бранеста амбалажа“;

21) тар. број 94 се менува и гласи:

„94 Специјална бездрвна хартија:

1) картографска хартија, лабораториски филтер и монотип хартија, банкнотна хартија, специјална хартија за чекови и хартија за поморски карти — — — — — 13%“

2) друга специјална бездрвна хартија — — — — — 24%“;

22) во забелешката кон гранката 124, во точката 3 се додава нов став 2, кој гласи:

„Исто така не се плаќа данок на промет на текстилни ткаенини ако од страна на производителот на текстилни ткаенини непосредно им се испрачуваат на индустриски претпријатија и занаетчиски организации со средства во општествена сопственост кои се занимаваат со производство на кожена облека, обувки и галантерија, како и со производство на гумени производи од тар. бр. 126. 127 и 128 на овој дел од Тарифата. Набавката на текстилни ткаенини за тие цели ќе се врши под условите од општата забелешка 6 кон овој дел на Тарифата. Производителите на финални производи се должни да водат точни евиденции за набавката и потрошокот на текстилни ткаенини.“;

23) тар. број 121 се менува и гласи:

„121 Сите видови преработени кожи од ситен добиток:

1) за индустриска преработка и за преработка од страна на занаетчиски организации со средства во општествена сопственост —

2) за други потреби:

а) шеврет, нараквичарска нап. об- лекна нап. и поставни кожи од ситен до- биток — — — — — — — — — —	25%
б) поставна кожа од увозна волнеста кожа — — — — — — — — — —	20%
в) сите видови козји кожи — — — — —	22%
г) семиш — — — — — — — — — —	12%
д) други — — — — — — — — — —	30%

Забелешка: Важи забелешката кон тар број 117.“

24) во тар. број 123 стопата: „10%“ се заменува со стопата: „15%“;

25) во тар. број 125 стопата: „5%“ се заменува со стопата: „10%“ и се додава забелешка, која гласи:

„Забелешка: Не се плаќа данок според овој тар. број на заштитна опрема обработена според прописите за хигиенско-техничката заштита.“;

26) во тар. број 128 во забелешката по ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„3) Исто така не се плаќа данок според овој тар. број ниту на промет на голи гумени нишки.

4) Не се плаќа данок според овој тар. број на промет на гумени производи за обувки и креп-гуми за обувки, ако од страна на производителот неопсредно им се испорачуваат на индустриски претпријатија и занаетчиски организации со средства во општествена сопственост што се занимаваат со производство на кожени обувки.“;

27) во тар. број 129 стопата: „17“ се заменува со стопата: „13“.

Забелешката 3 се менува и гласи:

„3) Данок од 13 динари за 1 килограм шеќер се плаќа само на шеќер произведен од шеќерна репка од родот на 1964 година. На шеќер произведен од шеќерна репка од поранешните берби данокот се плаќа и понатаму во износ од 17 динари за 1 килограм.“;

28) во тар. број 138 во забелешката по ставот 8 се додава нов став 9, кој гласи:

„9) Ако виното на кое е платен данок според бивш. тар. број 137 од овој дел на Тарифата се употреби за производство на дестилат (вињак), ќе се признае платениот данок на виното и ќе се пресмета при наплатата на данокот на произведениот дестилат, врз основа на потврда од општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите на чие подрачје е местото на производството на вино — дека данокот на тие количини е пресметан.“.

Член 2

Данок на промет не се плаќа на оние количини текстилни ткаенини, гумени производи за обувки и креп-гуми за обувки, што производителите на тие производи непосредно им ги испорачуваат на индустриските претпријатија и занаетчиските организации со средства во општествена сопственост — производители на кожени обувки односно кожена облека или галантерија — под услов за тие производи да извршат соодветно намалување на своите продажни цени и за таквото намалување на цените да го известат Сојузниот завод за цени.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр 5
8 јануари 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

14.

Врз основа на членот 47 став 1 точка 4 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 31/64, 42/64 и 51/64), во врска со членот 1 од Законот за привремено продолжување на важењето на определени одредби од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕНИЦА И 'РЖ ВО 1965 ГОДИНА

1. На работните организации што се занимаваат со производство на пченица и 'рж или вршат откуп на пченица и 'рж од индивидуални земјоделски производители им се исплатува премија во износ од 2 динари за 1 кг за сите количини меркантиска пченица и 'рж продадени и испорачани од 1 јануари до 30 јуни 1965 година на овластените претпријатија за промет на жито на големо или на Дирекцијата за исхрана.

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука ќе се исплатува од средствата предвидени во сојузниот буџет за регреси и премии во областа на земјоделството.

3. Сојузниот секретар за земјоделство и шумарство, во согласност со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за трговија, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за постапката и условите за остварување на премијата, за тоа кои работни организации имаат право на премија, како и за тоа за која пченица и 'рж може да се исплатува премијата од точката 1 на оваа одлука.

4. Барање за остварување на премијата за пченица и 'рж испорачани до 30 јуни 1965 година може да се поднесе до 30 септември 1965 година.

Работните организации што не ќе поднесат барање за премија до рокот од ставот 1 на оваа точка го губат правото на остварување на премијата.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 3
8 јануари 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

15.

Врз основа на членот 47 став 1 точка 4 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 31/64, 42/64 и 51/64), во врска со членот 1 од Законот за привремено продолжување на важењето на определени одредби од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ ЗА СУРОВ ПАМУК ВО 1965 ГОДИНА

1. На работните организации што се занимаваат со производство на суров памук или вршат откуп на суров памук од индивидуални производители им се исплатува премија за количините на суров памук продадени и испорачани од 1 јануари до 31 декември 1965 година на работните организации што се занимаваат со преработка на памук, како и за количините на суров памук што ги преработиле во свои погони.

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 1 кг суров памук изнесува:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1) за I класа — — — — — | 60 динари |
| 2) за II класа — — — — — | 55 динари |
| 3) за III класа — — — — — | 50 динари. |

3. Премиите од точката 2 на оваа одлука ќе се исплатуваат од средствата предвидени во сојузниот буџет за регреси и премии во областа на земјоделството.

4. Сојузниот секретар за земјоделство и шумарство, во согласност со сојузниот секретар за финансии, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за постапката и условите за остварување на премијата, за тоа кои работни организации имаат право на премија, како и за тоа за кој памук можат да се исплатуваат премии според точ. 1 и 2 на оваа одлука

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 4
8 јануари 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

16.

Врз основа на членот 47 став 1 точка 4 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 31/64, 42/64 и 51/64), во врска со членот 1 од Законот за привремено продолжување на важењето на определени одредби од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО МЛЕКО ВО 1965 ГОДИНА

1. На работните организации што се занимаваат со производство на кравјо млеко (во понатамошниот текст: корисниците на премијата) им се исплатува премија во износ од 20 динари за 1 литар кравјо млеко од сопствено производство продадено и испорачано од 1 јануари до 31 декември 1965 година на работните организации што се занимаваат со промет или преработка на млеко и на други организации и установи, како и за 1 литар кравјо млеко што корисниците на премијата ќе го преработат во свои погони односно ќе им го продадат на непосредните потрошувачи преку свои погони или продавници.

Премијата од ставот 1 на оваа точка се исплатува под услов купувачот односно преработувачот или погонот односно продавницата на корисникот на премијата да оствари премија од 7,5 динари за 1 литар кравјо млеко што ја обезбедува републиката со свои прописи.

2. Премијата од точката 1 став 1 на оваа одлука им се исплатува само на оние корисници на премијата кои во производството на кравјо млеко вовеле матично книговодство и селекција и контрола на продуктивноста на кравите молзници.

3. Премијата од точката 1 став 1 на оваа одлука се исплатува од средствата предвидени во сојузниот буџет за регреси и премии во областа на земјоделството.

4. Сојузниот секретар за земјоделство и шумарство, во согласност со сојузниот секретар за финансии, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за постапката и условите за остварување на премијата, за тоа кои корисници на премијата имаат право на премија, како и за кој квалитет на кравјо млеко може да се исплатува премијата од точката 1 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 2
8 јануари 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

17.

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 31/64, 42/64, 46/64 и 51/64) и членот 1 од Законот за привремено продолжување на важењето на определени одредби од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА И 'РЖ

1. Во Наредбата за гарантираните цени за пченица и 'рж („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/64) во точката 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| „1) за пченица — — — | 62 динари за 1 kg, |
| 2) за 'рж — — — | 62 динари за 1 kg“. |

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јули 1965 година.

Р. п. бр. 6
8 јануари 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател
Петар Стамболиќ, с. р.

18.

Врз основа на членот 31 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 30/62 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА ИЗДВОЈУВАЊЕТО ЗА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЛНОСТИ

1. Во Одлуката за нормите на издвојувањето за резервниот фонд на стопанските организации од определени дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/61 и 51/61) во точката 1 во одредбата под 3 процентот: „8‰“ се заменува со процентот: „6‰“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 1
8 јануари 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

19.

Врз основа на членот 49 од Законот за станбените односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА СТАНОВИТЕ СО КОИ РАСПОЛАГА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

1. Становите во зградите подигнати или купени во Белград од средствата предвидени во претсметката на Сојузниот извршен совет за давање на службениците и работниците на сојузните државни органи и другите сојузни органи и организации (во понатамошниот текст: сојузните органи), како и становите од кои тие службеници и работници се иселуваат при уселување во становите што им се дадени на користење во зградите подигнати односно купени од наведените средства, ќе се даваат на користење според одредбите од оваа одлука, а во согласност со одредбите од Законот за станбените односи.

2. Становите предвидени во точката 1 од оваа одлука се распределуваат на одделни сојузни органи што имаат седиште во Белград, а овие органи им ги даваат на користење на своите службеници и работници од името на инвеститорот (член 48 од Законот за станбените односи).

Становите во изградба се распределуваат на одделни сојузни органи најдоцна на два месеца пред завршетокот на изградбата.

Купените — готовите станови се распределуваат веднаш по склучувањето на договорот за купување на тие станови.

3. Од вкупниот број на становите предвидени со точката 1 од оваа одлука се издвојуваат:

1) определен број станови за давање на користење на функционерите на сојузните органи што ги именува Сојузната скупштина односно ги назначува Сојузниот извршен совет и на функционерите на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, Сојузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија, како и на другите општествено-политички организации за кои ќе одлучи Сојузниот извршен совет;

2) определен број станови за високи стручњаци што се преместуваат во сојузни органи;

3) определен број станови за давање на користење на другите службеници и работници на сојузните органи.

Бројот на становите што се издвојуваат за функционерите и стручњаци наведени во одредбата под 1 и 2 на ставот 1 од оваа точка изнесува најмногу 10% од вкупниот број на изградените односно купените станови во односната година. Овој процент го утврдува комисијата од точката 4 на оваа одлука.

Комисијата од точката 4 на оваа одлука може да го зголеми процентот од ставот 2 на оваа точка, и тоа најмногу до 20%.

По издвојувањето на становите од одредбата под 1 и 2 на ставот 1 од оваа точка, преостанатиот број на становите се распределува на одделни сојузни органи за давање на користење на другите службеници и работници што немаат стан или чија станбена ситуација не е задоволителна.

4. Становите им ги дава на користење на функционерите од точката 3 став 1 под 1 на оваа одлука комисијата за распределба на становите на функционерите, која се состои од претседател и потребен број членови.

Претседателот и членовите на комисијата од ставот 1 на оваа точка ги именува и ги разрешува Сојузниот извршен совет од редот на функционерите на сојузните органи и организациите наведени во точката 3 став 1 под 1 на оваа одлука.

5. Распределбата на станови на одделни сојузни органи (точка 3 став 1 под 2 и 3) ја врши коми-

сијата за распределба на становите на сојузните органи, која се состои од претседател и најмалку четири члена, чиј број се определува со актот за именување.

Претседателот и членовите на комисијата од ставот 1 на оваа точка ги именува и ги разрешува Сојузниот извршен совет од редот на функционерите на сојузните органи.

6. Распределбата на становите од точката 3 став 1 под 2 и 3 на оваа одлука на одделни службеници и работници во сојузниот орган ја врши работната заедница на сојузниот орган на предлог од комисијата за распределба на становите (во понатамошниот текст: комисијата за распределба на становите од точката 6 на оваа одлука).

Комисијата за распределба на становите од точката 6 на оваа одлука се состои од претседател и најмалку два члена, што ги избира на своето собрание работната заедница од редот на своите членови.

7. Комисијата за распределба на становите на сојузните органи ги врши следните работи:

1) ги разгледува предлозите на комисиите за распределба на становите од точката 6 на оваа одлука и ја утврдува фактичната потреба од станови на сојузните органи;

2) го утврдува бројот и видот (големината) на становите што се издвојуваат за службениците и работниците од точката 3 став 1 под 2 и 3 на оваа одлука;

3) решава за другите прашања за распределба на становите за чие решавање ќе ја означи Сојузниот извршен совет;

4) решава за приговорите на службениците и работниците на решенијата за давање станови на користење од точката 3 став 1 под 2 и 3 на оваа одлука.

8. Комисијата за распределба на становите на функционерите и комисијата за распределба на становите на сојузните органи работат во седници, што ги свикува и чија работа ја раководи претседателот на комисијата.

Комисиите од ставот 1 на оваа точка донесуваат заклучоци со мнозинство на гласовите од своите членови.

За текот на седницата и заклучоците на комисијата се води записник.

9. Административните и техничките работи за потребите на комисијата за распределба на становите на функционерите и на комисијата за распределба на становите на сојузните органи ги врши службата за станбена изградба во Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата. Оваа служба води евиденција за сите станови со кои располага Сојузниот извршен совет, подготвува материјал за седниците на комисиите и на барање од комисиите им дава потребни податоци.

10. Комисијата за распределба на становите на сојузните органи одлучува кои податоци треба да содржат предлозите на комисиите за распределба на становите од точката 6 на оваа одлука и во кој рок се поднесуваат тие.

Комисијата за распределба на становите на сојузните органи при распределувањето на становите на одделни органи, установи и организации мора да го образложи решението за распределба.

11. Решението за давање станови на користење на одделни функционери од точката 3 став 1 под 1 од оваа одлука го донесува комисијата за распределба на становите на функционерите.

12. Решението за определување на бројот на становите што им се доделуваат на одделни сојузни органи за давање на користење на службениците и работниците од точката 3 став 1 под 2 и 3 на оваа одлука го донесува комисијата за распределба на становите на сојузните органи врз основа на предлог од комисиите за распределба на становите од точката 6 на оваа одлука.

13. Комисиите за распределба на становите од точката 6 на оваа одлука поднесуваат барање до комисијата за распределба на становите на сојузни-

те органи врз основа на испуњавањето на стамбените прилики на секој одделен службеник или работник, водејќи при тоа сметка дали и некој член на семејството на службеникот или работникот кој бара стан може да го реши станбеното прашање на своето семејство врз основа на својот работен однос.

Врз основа на така утврдените податоци работната заедница на сојузниот орган, на предлог од својата комисија за распределба на становите од точката 6 на оваа одлука, го утврдува списокот на службениците и работниците што доаѓаат предвид за доделување станови и редот на првенство за доделување на стан, со податоци каков стан на кој треба да му се додели.

14. При утврдувањето на списокот на службениците и работниците и редот на првенство треба да се земе предвид должината на работниот стаж во органот, залагањето на работа, стручната спрема, семејните прилики, здравствената состојба и годините на животот на службеникот и на членовите на неговото семејство, чекањето на стан, квалитетот на станот во кој барателот моментно се наоѓа, како и други околности што можат да бидат од влијание врз доделувањето на стан.

15. Заради проверување на податоците наведени во предлогот, комисијата за распределба на становите на сојузните органи може да определи еден или повеќе службеници од службата за станбена изградба во Сојузниот секретаријат за бюджет и организација на управата да ги проверат станбените прилики на барателот на стан.

16. При распределбата на становите комисијата за распределба на становите на сојузните органи го зема предвид и бројот на становите што во претходниот период им се доделени на одделни сојузни органи или што тие ги изградиле од своите средства и кои им се дадени на користење на нивните службеници и работници.

17. Решението за давање на користење на становите што комисијата за распределба на становите на сојузните органи им ги доделила на одделни сојузни органи за службениците од точката 12 на оваа одлука, го донесува од името на инвентарот комисијата за распределба на становите од точката 6 на оваа одлука.

Решенијата од ставот 1 на оваа точка стануваат извршни кога ќе се согласи со нив комисијата за распределба на становите на сојузните органи.

18. Комисиите кои според точ. 11, 12 и 17 на оваа одлука се надлежни за донесување на решенијата за давање станови за користење на одделни функционери, службеници и работници, ги даваат на користење и становите од кои ќе се иселат функционерите, службениците и работниците на кои им е даден на користење стан во новоподигнатата зграда според одредбите од оваа одлука, ако со тој стан располага општината (член 52 од Законот за станбените односи).

Комисиите од ставот 1 на оваа точка донесуваат и рецензија за давање овие станови на користење на одделни службеници или работници, според критериумите и на начинот предвиден со соодветните одредби од оваа одлука.

Ако станот од кој ќе се исели лицето на кое му е даден стан на користење во новоподигнатата зграда не е потребен за давање на користење на друг функционер односно службеник или работник, комисијата за распределба на станови на функционерите односно комисијата за распределба на становите од точката 6 на оваа одлука ќе ѝ го стави таквиот стан на располагање на комисијата за распределба на становите на сојузните органи, за да ги распредели на сојузните органи за потребите на другите службеници.

19. Функционер, службеник или работник кој по потреба на службата од внатрешноста на земјата се преместува односно се назначува на работно место во сојузен орган во Белград, а сака да му се додели стан во Белград од станбениот фонд на Сојузниот извршен совет, ќе ѝ го стави, ако постои можност за замена, на комисијата за распределба

на становите на функционерите односно на комисијата за распределба на становите на сојузните органи — на располагање својот дотогашен стан.

20. Ако на службеник или работник кој користи доделен стан му престанал работниот однос во сојузниот орган пред истекот на рокот од членот 134 на Законот за станбените односи, сојузниот орган е должен да ја извести за тоа комисијата за распределба на становите на сојузните органи, заради донесување одлука за понатамошното користење на овој стан.

21. Против решението за давање стан на користење донесено врз основа на точката 17 од оваа одлука, секој службеник или работник кој барал стан може да ѝ поднесе приговор на комисијата за распределба на становите на сојузните органи во рок од 15 дена од денот на истакнувањето на решението за давање стан на користење во зградата на сојузниот орган. Приговорот се упатува преку Комисијата за распределба на становите од точката 6 на оваа одлука.

Комисијата за распределба на становите од точката 6 на оваа одлука е должна приговорите да ѝ ги достави на комисијата за распределба на становите на сојузните органи заедно со своето мислење и со сите други решенија за доделување на станови, заради разгледување на правилноста на распределбата и примената на одредбите од оваа одлука.

Ако комисијата за распределба на становите на сојузните органи најде дека е приговорот оправдан, може да бара од комисијата за распределба на становите од точката 6 на оваа одлука што го донесла решението повторно да го испита своето решение и евентуално да донесе ново решение, а може и самата да донесе ново решение.

22. Државниот секретар за народна одбрана, државниот секретар за надворешни работи односно сојузниот секретар за внатрешни работи ќе донесат, во согласност со одредбите од оваа одлука, правилници за доделување станови на користење на службениците и работниците запослени во Државниот секретаријат за народна одбрана, во Државниот секретаријат за надворешни работи односно во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

23. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат: Одлуката за овластување секретарот на Сојузниот извршен совет да пропише правилник за давање на користење на становите со кои располага Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/59) и Правилникот за давање на користење на становите со кои располага Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/59).

24. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 186

28 декември 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

20.

Врз основа на членот 70 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62), Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување донесува

ОДЛУКА

ЗА ДЕЛОТ (ПРОЦЕНТОТ) ОД РЕЖИСКИОТ ДОДАТОК НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ КОЈ ВО 1965 ГОДИНА ЌЕ МУ СЕ ОТСТАПУВА НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Републичките заводи за социјално осигурување од 1 јануари 1965 година ќе му отстапуваат

на Сојузниот Завод за социјално осигурување за покривање на трошоците на неговата дејност 2.5% од режискиот додаток на републичките заводи за социјално осигурување.

Делот определен во ставот 1 од оваа точка ќе се отстапува од режискиот додаток содржан во основниот придонес за инвалидско осигурување и пензиско осигурување, во придонесот за додаток на деца и во премијата за здравствено реосигурување.

2. Сојузниот завод за социјално осигурување ќе го регулира начинот и роковите за пресметување и уплатување на делот од режискиот додаток кој му припаѓа според точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. Ск 14/64

23 декември 1964 година

Белград

Собрание на Југословенската заедница на социјалното осигурување

Претседател,

Антуан Павлиниќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за извршување на Уредбата за завршната сметка на стопанските организации за 1964 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/64, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1964 ГОДИНА

Во членот 40 став 4 во одредбата под 1 наместо зборовите: „во колоната 8“ треба да стои: „во колоната 9“.

Во истиот став во одредбите под 2 и 3 наместо зборовите: „во колоната 5“ треба да стои: „во колоната 4“.

Во истиот став во одредбата под 4 наместо зборовите: „во колоните 4 и 9“ треба да стојат зборовите: „во колоните 5 и 11“, а наместо зборовите: „искажани според завршната сметка за 1963“ треба да стојат зборовите: „предвидени со финансискиот план за 1964“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 10 јануари 1965 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 42 од 14 декември 1964 година објавува:

Закон за управување со училиштата и другите воспитно-образовни установи;

Закон за просветно-педагошката служба;

Закон за измени и дополненија на Законот за музенте;

Закон за измени на Законот за комуналната инспекција;

Закон за највисоката граница на стопата на вонредниот придонес за здравствено осигурување на земјоделците;

Закон за измени на Законот за вештачко осменување на крави и овци;

Закон за измени и дополненија на Законот за помошта на жртвите на фашистичкиот терор;

Закон за измени и дополненија на Законот за доброволните противпожарни друштва;

Закон за измени и дополненија на Законот за надоместокот на трошоците на противпожарна единица за работа во своето подрачје;

Закон за измени и дополненија на Законот за одморалиштата за деца и младина;

Закон за измени и дополненија на Законот за буџетот на СР БиХ за 1964 година;

Закон за измени и дополненија на Законот за библиотеките;

Одлука за давање согласност на измената на финансискиот план на Републичкиот општествен фонд за школство за 1964 година;

Одлука за измени на Одлуката за одобрување на користењето на средствата од посебната буџетска резерва во 1964 година;

Одлука за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на републичките државни органи;

Решение за именување секретар на Секцијата за земјоделство на Републичката стопанска комора;

Упатство за извршување одделни одредби од Законот за узурпациите;

Одлука за основање постојани одбори и комитии на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците.

Во бројот 43 од 21 декември 1964 година нема правни прописи.

Во бројот 44 од 29 декември 1964 година објавува:

Одлука за определување на местата што се сметаат како населби од градски карактер;

Решение за разрешување на директорот на Републичкиот фонд за научна работа и за назначување помошник на републичкиот секретар за финансии;

Наредба за определување на Заводот за агропедологија во Сараево и Лабораторијата за педологија на Земјоделскиот факултет во Сараево за вршење анализи на вештачки губриња;

Наредба за определување на установите на територијата СР БиХ во кои може да се вршат анализи на предмети за општа употреба;

Наредба за вакцинирање на населението против заразни болести во 1965 година;

Исправка на Законот за имињата на населените места и улици и за обележување згради со броеви;

Исправка на Решението за утврдувањето кои установи за стручно образование во учебната 1963/64 година можат да даваат општо признаен степен на стручно образование

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 49 од 10 декември 1964 година објавуваат:

Закон за придонесите и даноците на граѓаните.

Во бројот 50 од 17 декември 1964 година објавуваат:

Закон за избирањето и отповикот на членови на Собранието на заедниците на социјалното осигурување;

Закон за измени и дополненија на Законот за работните односи на земјоделските работници кај приватни работодавци;

Закон за измени на Законот за настојниците на згради;

Закон за измени и дополненија на Законот за работните односи на куќниот помошен персонал;

Закон за престанок на важењето на Законот за држење и носење оружје;

Резолуција за развојот на научната работа во СР Хрватска;

Одлука на Уставниот суд на Хрватска;

Одлука за определување на подрачјата односно местата пострадани од поплави и за определување на општествено-политичките заедници во СР Хрватска што претрпеле штета од поплавите во октомври 1964 година;

Одлука за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на републичките организации, самостојни установи и организации;

Исправка на Законот за основното училиште (пречистен текст)

Во бројот 51 од 24 декември 1964 година нема правни прописи

Во бројот 52 од 29 декември 1964 година објавуваат:

Закон за туристичките водачи (пречистен текст);

Решение за бришење од евиденцијата на називите на населените места Велико Набрђе и Мало Набрђе;

Решение за бришење од евиденцијата на називите на местата Лоња Иваниќка, Шарампов Горњи и Пољана Брешка како самостојни населби;

Одлука за определување на стопите на додајниот придонес за инвалидско осигурување за 1965 година;

Одлука за определување на стопите на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување и на стопата на придонесот за додаток на деца за 1965 година;

Одлука за определување на процентите за издвојување приход од основните придонеси за сигурносна и валоризациона резерва на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување за 1965 година;

Одлука за определување на делот од основниот придонес и додајните придонеси остварени за фондот на инвалидското осигурување, кој им припаѓа на комуналните заедници на име надоместок на фондовите на здравственото осигурување за трошоците на професионална рехабилитација и запослување на инвалиди на трудот за 1965 година;

Одлука за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на пензионерите за 1965 година;

Одлука за височината на придонесот за здравственото осигурување на членовите на потесното семејство на југословенски државјани кои во странство стапиле во работен однос врз основа на меѓународен договор или по одобрение од надлежниот орган, а не се осигурени според Законот за здравственото осигурување;

Одлука за постојаните износи на придонесот за стопите и основните за пресметување на придонесот за социјално осигурување за лицата вон работен однос кои според посебни прописи имаат определени права од социјалното осигурување и за лицата за кои не се определени обврзници за плаќање на придонесот;

Одлука за спроведување на задолжителното здравствено ресигурување и за определување на тарифите на премиите за 1965 година;

Одлука за привремено финансирање на фондовите на Републичката Заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Хрватска во I тримесечје на 1965 година;

Исправка на Законот за придонесите и даноците на граѓаните.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црне Горе“ во бројот 31 од 28 ноември 1964 година не објавува правни прописи.

Во бројот 32 од 10 декември 1964 година објавува:

Одлука за измена на Одлуката за определување височината на помошта на жртвите на фашистичкиот терор;

Одлука за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на републичките државни органи

Излезени се од печат

ЛЕСТВИЦЕ КАТАСТАРСКОГ ПРИХОДА ОД ЗЕМЈИШТА

кои се составен дел од Наредбата за одобрување Скалите на катарскиот приход од земјиште („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/64), а се објавени како Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/64. Цена 120 динари; и

ОБРАСЦИ ЗА САСТАВЉАЊЕ ЗАВРШНИХ РАЧУНА ФОНДОВА ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 1964. ГОДИНУ

кои се составен дел од Упатството за составувањето, поднесувањето и прегледот на завршните сметки на фондовите на општествено-политичките заедници за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/64), а се објавени како Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/64. Цена 240 динари.

Порачки прима Продажната служба на Службен лист на СФРЈ, Белград, ул. Јована Ристиќа бр. 1. Жиро-сметка 101-13-602-32.

СОДРЖИНА

	Страна
13. Уредба за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет — — —	17
14. Одлука за определување премија за пченица и 'рж во 1965 година — — —	19
15. Одлука за определување на премиите за суров памук во 1965 година — — —	19
16. Одлука за определување премија за кравјо млеко во 1965 година — — —	20
17. Одлука за измена на Наредбата за гарантираните цени за пченица и 'рж — —	20
18. Одлука за измена на Одлуката за нормите на издвојувањето за резервниот фонд на стопанските организации од определени дејности — — — — —	20
19. Одлука за давање на користење на становите со кои располага Сојузниот извршен совет — — — — —	21
20. Одлука за делот (процентот) од режискиот додаток на републичките заводи за социјално осигурување кој во 1965 година ќе му се отстапува на Сојузниот завод за социјално осигурување — — — — —	22
Исправка на Правилникот за извршување на Уредбата за завршната сметка на стопанските организации за 1964 година — —	23